

**ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ
МЕЃАШИ**

**РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА
31.12. 2009 ГОДИНА**

ОКТОМВРИ 2010

СОДРЖИНА

	страна
Извештај на Независните ревизори	3/4
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Биланс на состојба	5
Биланс на приходи и расходи	6
Извештај за промените во капиталот	6
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	7-18

**До
РАКОВОДСТВОТО
НА
ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ -МЕЃАШИ**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Прва Детска Амбасада во светот „Меѓаши,, Скопје кои што го вклучуваат Билансот на состојба, на ден 31 декември 2009 година, како и на Билансот на успех, Извештајот за паричен тек и Извештајот за промени во капиталот за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансискиот извештај

Менаџментот на Организацијата е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на

ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјлно погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за цел да изрази мислење за ефективност на интерната контрола.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење на ревизорот

Според нашето мислење, финансиските извештаи на Прва Детска Амбасада во светот „Меѓаш“, Скопје, ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на Здружението на ден 31 декември 2009 година, паричните текови и промените на капиталот за годината која завршува на тој ден, во согласност со Законот за трговските друштва и општо прифатените сметководствени принципи за објавување на финансиските извештаи во Република Македонија.

Скопје, 27.10.2010 година

Менка Марковиќ,
Овластен ревизор

МСП Ревизија доо
Менка Марковиќ,
Управител



БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2009 година
 (во денари)

	Белешка	2009	2008
АКТИВА			
Тековни средства		226.941	696.390
Парични средства	4	83.888	88.063
Побарување од работење	5	55.830	4.164
Залихи			0
АВР	6	87.223	604.163
Вкупно тековни средства		226.941	696.390
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	7	146.156	431.137
Вкупно нетековни средства		146.156	431.137
Непокриени расходи од минати год.			333.554
ВКУПНО СРЕДСТВА		373.097	1.461.081
ПАСИВА			
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ			
Обврски спрема добавувачи	8	129.202	327.864
Други краткорочни обврски	9	22.299	288.528
ПВР-Пасивни временски разграничувања	10	75.440	144.896
Краткорочни обврски и ПВР		226.941	761.288
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА			
Деловен фонд	11	146.156	699.793
Фонд за зедничка потрошувачка			
Вкупно извори на средства		146.156	699.793
ВКУПНО ОБВРСКИ И ИЗВОРИ		373.097	1.461.081

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од Финансиските Извештаи-

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
за годината што завршува на 31 Декември 2009
(во Денари)

	Белешка	2009	2008
Вкупни приходи	12	7642405	4692628
Вкупно расходи	13	7705476	4551482
Разлики меѓу приходи и расходи		78705	141146
Други приходи			
Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година		141146	
Вишок на приходи за наредната година	10	78705	141146
Даноци и придонеси од Добивката	9	2635	
Вкупно вишок за приходи за наредна година	10	75440	141146

Белешките кон Финансиските Извештаи се составен дел од Финансиските Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛО
за годината што завршува на 31 Декември 2009
(во Денари)

	Деловен фонд	Фонд за заедничка потрошува.	Вкупно капитал и фондови
Состојба на 01.01.2009 година	699.793	0	699.793
Набавка на основни средст.	35.738	-	35.738
Покривање на загуби од прет година	286.530		286.530
Амортизација	302.845	-	302.845
Ревалоризација на осн.сред.	0	-	0
Состојба на 31 декември 2009	146.156	0	146.156

Белешките кон Финансиските Извештаи се составен дел на Финансиските Извештаи

Деловниот фонд е зголемен за 35.738 денари а основните средства се зголемени за 17.864 денари .При евидентирањето на основните средства два пати е евидентирано во корист на деловниот фонд набавката на капитални

средства. Со тоа и трошоците и деловниот фонд се преценети за 17874 денари. Деловниот фонд е намален за износот на пресметаната амортизација и покривање на непокриени расходи од минати години.

БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО

Организацијата Прва Детска Амбасада во светот Меѓаши (Во понатамошниот текст-Организацијата) основана е на 29.04.1992 година како непрофитна организација во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Адреса Коста Новаковиќ бр.22а Скопје

Жиро сметка 200000010722372

Даночен број 4030995179890

Дејност на Организацијата е заштита на детските права и зајакнување на НВО движењето за правата на детето во Република Македонија

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на Организацијата се составени во согласност законската регулатива применлива во Република Македонија за непрофитните организации и тоа:

Законот за сметководство за непрофитни организации, Законот за персонален данок, Законот за данок од добивка како и Правилникот за сметководството на непрофитните организации, Правилникот за содржината на одделни сметки во Сметковниот план на непрофитните организации, и општоприфатените сметководствени принципи за објавување на финансиските извештаи. При составување на финансиските извештаи за целите на овој извештај, годишната сметка на Организацијата е рекласифицирана.

Финансиските извештаи се прикажани во валута –македонски денар во денари, освен ако не е поинаку наведено.

БЕЛЕШКА 3 ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, парични средства на жиро сметките и девизните сметки кај комерцијалните банки. Парите и паричните еквиваленти се водат спрема нивната номинална вредност.

3.2 Побарувања

Побарувањата се водат според нивната набавна вредност. Во билансот на состојба тие се искажуваат според нивната нето реализирачка вредност, која се добива откако ќе се изврши исправка на вредноста или отпис на некавалитетни и тешко наплативи побарувања.

3.3 Материјални и нематеријални средства

Материјалните и нематеријалните вложувања (постојаните средства) во билансот на состојба се искажуваат според нивната набавна вредност намалена за исправката на вредноста (амортизација) и загубите поради оштетување.

Во моментот на стекнувањето постојните средства се евидентираат според нивната набавна вредност, која се состои од фактурната вредност на средството зголемена за зависните трошоци за набавка. Материјалните и нематеријалните вложувања се евидентираат како расход на периодот по нивната набавна вредност, со истовремено зголемување на деловниот фонд за делот на капиталните средства и намалување на деловниот фонд за износот на амортизацијата и оттуѓувањето на средствата во тековната година.

Постојните средства не се ревалоризираат.

3.4 Амортизација

Материјалните и нематеријалните вложувања (постојните средства) се амортизираат со примена на пропорционална метода, така што набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства. Пресметката на амортизацијата се врши поединечно за секое средство.

Пропишани стапки за амортизација :

Назив на средството	Пропишана год. стапка
Мебел и деловен инвентар	12 %
Компјутерска опрема и софтвер	20%
Телекомуникациска опрема и моторни возила	14%
Останата неспомената опрема	10%

3.5 Обврските према добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачите се евидентираат според нивната набавна (номинална) вредност

3.5 Политика за евидентирање на приходот

Признавање на приходите и расходите кај непрофитните организации се спроведува по принципот на настанатост, односно приходите и расходите

се признаваат во моментот на нивното настанување за соодветниот пресметковен период или 30 дена по истекот на пресметковниот период ако се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврски од тој пресметковен период, според критериумот на мерливост и расположивост.

3.6 Политика за евидентирање на расходите

Со законската регулатива во Р.М. непрофитните организации го применуваат принципот на парично начело, односно како расходи се признаваат само издатоците кои се однесуваат за тековната година, доколку се платени до 31 Јануари наредната година, додека неплатените расходи се евидентираат преку аналитичките сметки од сметката -Други активни временски разграничувања.

3.7 Износи искажани во странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсни разлики опфатени се во билансот на приходи и расходи како други приходи и расходи за пресметковниот период.

Вредност на позначајните валути на 31.12.2009 година изнесуваа:

Ознака на валута	2009	2008
ЕУР	61.1732	61,4123
УСД	42.6695	43,5610
ЦХФ	41.1165	41,0427

3.8 Даноци и придонеси

Друштвото пресметува даноци и придонеси по различни основи и видови согласно важечките прописи во Р.М.

Согласно законот за ДДВ активностите на Друштвото се ослободени од ДДВ без право на одбивка на претходниот данок.

Данокот од добивка се пресметува и плаќа на даночно непризнаени расходи во даночниот биланс.

БЕЛЕШКА 4 АРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следното :

	2009	2008
Денарска жиро сметка	25994	50726
Благајна	57894	37337
	-----	-----
Вкупно парични средства	83888	88063

Паричните средства се однесуваат на средствата на жиро сметка и средствата во благајна и се усогласени со банковиот извод од 31.12.2009 година и дневникот од благајната од 31.12.2009 година

БЕЛЕШКА 5. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТЕЊЕТО

Вкупните побарувања на крајот на пресметковниот период ги чинеа :

	2009	2008
Побарување од работењето	55417	3750
Побарување за повеќе плат.персонален данок	413	413
Вкупно побарувања	55830	4163

Побарување од работењето се побарувања од вработените за дадени аванси за материјални трошоци.Побарување за повеќе платен персонален данок е салдо од минати години.

БЕЛЕШКА 6 АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Со законската регулатива во Р.М. непрофитните организации го применуваат принципот на парично начело, односно како расходи се признаваат само издатоците кои се однесуваат за тековната година, доколку се платени до 31 Јануари наредната година, додека неплатените расходи се евидентираат преку аналитичките сметки од сметката -Други активни временски разграничувања.На сметките АВР на крајот на пресметковниот период беа евидентирани:

	2009	2008
а) Неисплатени плати	18.157	289358
б)Други акт врем разг.		277472
в) Други акт врем разг.	69.066	37334
Вкупно	87.223	604.164

Неисплатените плати се однесува на пресметана и неисплатена плата за месец декември 2009 година.

Други активни временски разграничувања се однесуваат на однапред платени трошоци за авионска карта и хотелско сместување за службен пат реализиран во 2010 година.

БЕЛЕШКА 7 ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Движењата и состојбата на компонентите на основните средства за годината што завршува на 31 Декември 2009 година се следните:

Ревалоризирана набавна вредност	Земј	Градеж	Опрема	Немат в	Вкупно
Состојба на почеток на годината 01.01.2009	0	0	3045013	0	3045013
Нови набавки	0	0	17864	0	17864
Оттуѓувања	0	0	0	0	0
Ревалоризација	0	0	0	0	0
Други средства	0	0		0	
Состојба на крајот од годината 31.12.2009	0		3.062.877	0	3.062.877

Ревалоризирана исправка на вредноста					
Состојба на почеток на год. 01.01.2009	0	0	2613876	0	2613876
Амортизација за год.	0	0	302845	0	302845
Ревалоризација на исправки	0	0	0	0	0
Оттуѓување	0	0	0	0	0
Други промени	0	0	0	0	0
Состојба на крајот на годината 31.12.2009	0	0	2916721	0	2916721
Нето книговодствена вредност 01.01.2009	0	0	413137	0	413137
Нето книговодствена вредност 31.12.2009	0	0	146156	0	146156

Во текот на 2009 година набавено е основно средство компјутер во износ од 17.864 денари за колку се и зголемени основните средства.

БЕЛЕШКА 8. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ-ПЛАТИ

	2009	2008
	-----	-----
Нето плати	441.177	831.060
Даноци од плата	30.413	76.233
Придонеси од плати	168.820	428.311
Даноци и прид.кои не зав од рез		
Вкупно	640410	1335604

Вкупно пресметани бруто плати за 2009 година изнесуваат 640.140 денари. Од вкупно пресметаните плати не е исплатена платата за месец декември 2009 година која е евидентирана како одложен трошок како е наведено во белешка 6 ви износ од 18.157 денари.

БЕЛЕШКА 9. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски спрема добавувачи	2009	2008
Добавувачи во земјата	129202	327.864
Обврски спрема вработени	15296	288.528
Обврски за даноци	7003	0
	151501	616392

Вкупните обврски спрема добавувачите се однесуваат на обврски кон добавувачите кои не се платени во пресметковниот период.

Обврските према вработените ги опфаќаат обврските за плати и придонеси кои се одложени за наредниот пресметковен период, како се коментирани во белешка 8

БЕЛЕШКА 10. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	2009	2008
Вишок на приходи за наредна година	75.440	144.896
Вкупно	75.440	144.896

На сметката ПВР евидентирани се вишокот на приходи за наредна година.

БЕЛЕШКА 11. ДЕЛОВЕН ФОНД

	2009	2008
	699.793	146.150
Вкупно	699.793	146.150

Деловниот фонд во однос на минатата година е значително намален поради покривање на непокриени расходи од изминати години .

БЕЛЕШКА 12. ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

	2009	2008
Приходи од донации	6.232.557	3.145.767
Приходи од доброволен прилог	260.910	308.068
Приходи од чланарини	600	12.450
Приходи од честитки.	656.195	813.837
Приходи од рачно изработени	670	14.423
Приходи од сервис. услуги		2.000
Приходи од чланарини	600	5.900
Приходи од доброволни прилози каси	336.302	327.643
Приход од камати и курсни разлики	10.168	183
Приход од поврат на ддв	60.617	8.002
Приходи од др извори	58.503	54.355
Приходи од отпис на обврски	23.282	
Пренесен дел на виш приходи претходна година	141.146	
Вкупно приходи	7.783.550	4.692.628

Организацијата своите приходи ги остварува од донации и сопствени приходи обезбедени од нејзините активности. Донациите според намената се или ненаменски за реализирање на програмските активности на Организацијата или строго наменски за реализирање на конкретен проект. Како донатори во 2009 година се јавуваат стопански субјекти, физички лица, невладини организации, од земјата и странство.

12.1 Приходи од донации

Приходи од донации кои во текот на 2009 година беа уплатени на сметката на организацијата за реализирање проектните активности на здружението се од следните донатори:

	2009	2008
Швајцарска амбасада -	263.945	969.180
Фондација Метаморфозис-	0	214.954
Nobody's Children Fondation од Полска	957.111	815.751
МЦМС	0	284.500
ЦИРа	109.549	177.812
Центар за ненасилна акција Београд	0	61.350
Action Aid International	0	61.330
Агенција за млади и спорт	20.000	30.000
Физички лица	33.798	7.500
Eurichild AISBL		40.698
Стопански субјекти	188.700	77.937
Удруга за рад Осиек		18.399
Министерство за труд и соц.	422.219	
Европска комисија	2.891.479	
УНИЦЕФ	1.071.954	
Влада на РМ	200.000	
МБД(Македонија без дискриминација)	73.800	
Сопствени приходи и останати приходи од др. субјекти и физички лица		386.356
Вкупно	6.232.557	3.145.767

Од вкупно остварените приходи на здружението по одредени проекти алоцирани се следните приходи:

	2009	2008
Градење култура на детско учество	4.011.100	
Борба против педофилијата	407.118	
Глобалнаа недела на акција	100.000	284.500
Детски работилници	121.200	100.000
СОС телефон	223.980	291.330
Бесплатна правна помош и социјална подршка	161.413	61.330
Дневен центар за деца кои не одат на училиште	493.194	769.180

Активности за борба против дискриминација на децата	73.800	
Детство без насилство	1.138.813	744.717
Кампања-одговорно родителство	253.202	61.350
Децата и современите комуникациски технологии	200.000	214.954
Сопствени приходи и други приходи за реализација на проектни активности	599.730	2.148.785
Вкупно	7.783.550	4.692.628

Големата разлика помеѓу сопствените приходи за реализација на проектните активности во однос на 2008 година се должи на различната класификација на приходите во 2008 и 2009 година

БЕЛЕШКА 13. ДЕЛОВНИ РАСХОДИ

Расходи

	2009	2008
Трошоци за материјали	231.090	552.464
Трошоци за енергија	154.484	172.312
Други материјални расходи	31.795	85.628
Комунални услуги	17.359	7.015
ПТТ услуги	292.417	213.928
Транспортни услуги	842.062	127.009
Непроизводни услуги	843.416	343.785
Реклама за проекти	33.386	74.133
Угостителски усл. за проекти	496.916	
Наемнина		22.469
Провизии	35.959	22.763
Судски и административни такси	13.100	5.000
Други матерј расходи		29.799
Прмии за осигурување	29.775	47.659
Надоместоци на работ. и граѓани	245.134	357.502
Авторски хонорари	2.900.321	1.266.614
Чланарини	78.234	39.330
Други нематерјални трошоци	97.632	137.826
Пренесени средства на други субјекти	70.650	
Доплнително утврдени расходи од мината год.	651.336	
Бруто плати	640.410	1.046.246
Вкупно Расходи	7.705.476	4.551.482

Сите расходи евидентирани и документирани во сметководството се однесуваат на активностите кои беа спроведени во 2009 година. Во претходната табела дедени се расходите по вид на трошок кои понатаму се распределени по одредени проекти како е дадено во следната табела:

13.1 Расходи по проекти	2009	2008
Градење култура на детско учество	3.834.659	
Собирање на средства за подршка на активностите на Организацијата		766.485
Бесплатен СОС телефон	223.979	138.140
Детски работилници	121.200	128.681
Глобална недела на акција	100.002	284.500
Дневен центар за деца и млади	493.194	338.981
Детство без злоупотреба	1.138.814	952.097
Дали денес му кажавте на вашето дете колку го саката	253.204	61.350
Децата и интернетот	200.000	420.470
Јакнење на капацитетите на Организацијата		474.292
Тренинг за ненасилно решавање на конфликти		257.535
Борба против педофилијата	407.111	
Бесплатна правна помош и социјална подршка	161.414	
Активности за борба против дискриминацијата	73.801	
Општи расходи за реализација на проектни активности	698.098	728.951
Вкупно	7.705.476	4.551.482

БЕЛЕШКА.14 ПРЕГЛЕД НА СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ

Во текот на 2009 година беа спроведени следните проектни активности:

- 1. Градење култура на детско учество**
- 2. Собирање на средства за подршка на активностите на Организацијата**
- 3. Бесплатен СОС телефон**
- 4. Детски работилници**
- 5. Глобална недела на акција**
- 6. Дневен центар за деца и млади**
- 7. Детство без злоупотреба**
- 8. Кампања Одговорно родителство**
- 9. Децата и интернетот**
- 10. Јакнење на капацитетите на Организацијата**
- 11. Борба против педофилијата**
- 12. Бесплатна правна помош и социјална подршка**
- 13. Активности за борба против дискриминацијата**

1. Градење култура на детско учество

Проектот е подржан од Европска Комисија и кофинансиран од УНИЦЕФ а се однесува на спроведување на активности кои ќе им овозможат на децата да учествуваат во креирање на општествени прашања од различни области, а се однесуваат на детските права. Во реализацијата на овој проект вклучени се уште седум граѓански организации а носител е прва детска Амбасада во светот Меѓаши.

2. Собирање средства за поддршка на активности на организацијата

Во рамките на овој проект организацијата во текот на целата година одржува низа активности за собирање на средства за одржливост на организацијата.

3. Бесплатен СОС телефон

Бесплатниот СОС телефон 0800 1 2222 е прв бесплатен телефон за деца и млади кој функционира континуирано 16 години. Бесплатниот СОС телефон е средство преку кое децата и младите можат да се обратат и да добијат психолошка или правна поддршка во решавањето на нивните проблеми. Најчести проблеми заради кои се јавуваат децата се семејните проблеми, проблеми поврзани со насилство од различен карактер (психичко, физичко сексуално, злоупотреба на детскиот труд).

За случаите за кои од СОС телефонот беше побарана поддршка за заштита на детските права, Организацијата соработуваше со Народниот правобранител, полицијата, судовите и службите за социјална помош. Исто така соработката со невладиниот сектор е на завидно ниво.

Првата Детска Амбасада во светот Меѓаши е дел од Меѓународната мрежа **Child helpline** - која ги обединува СОС сервисите за помош на деца ширум светот. На овој телефон досега работеле многу волонтери најчесто психолози, социјални работници, педагози. Проектот финансиски беше подржан од Швајцарската Амбасада во Скопје и сопствени приходи на организацијата.

4. Детски работилници

Детските работилници представуваат можност децата од различна етничка и верска припадност и со низок економски статус, заедно да ја развиваат својата креативност и фантазија. Активностите со кои се бавеа овие работилници се од најразлични области зависно од интересите на децата.

5. Глобална недела на акција

Светската кампања за вклучување на децата во училиште е активност која се спроведува секоја година од 1999 година со цел вклучување на децата во образовниот систем, обезбедување на бесплатни учебници, доволен број на квалификувани наставници, задолжително и квалитетно образование. Оваа година кампањата се фокусира на пренесување на пораките од

децата, организациите и училиштата кон политичарите со цел искоренување на неписменоста и исклучување на децата од образовниот систем. За време на еднонеделната кампања која траеше од 20 до 26 април беа одржани повеќе настани како Големото читање, Големата книга и Марш за образование. Проектот беше финансиски подржан од ненаменски донации и сопствени средства на Организацијата.

6. Дневен центар за деца и млади

Дневниот центар за деца на улица е организиран пред се за децата од посиромашни семејства кои живеат во неприкладни услови. Тие се на возраст од 5-14 години и во центарот добиваат ужинка, чиста облека, се бањаат и посетуваат работилници. Организацијата и покрај тоа што нема обезбедено средства за финансирање на овој проект продолжува со негова реализација користејќи ги сопствените извори и извори од бизнис секторот и поединци.

7. Детство без злоупотреба

Од септември 2007 година во реализација на регионалната програма за Детство без злоупотреба - подобар систем на заштита на децата во Источна Европа, Организацијата Меѓаши беше избрана од носителите на програмата Nobody's Children Foundation од Полска како национален координатор за Македонија. Во рамките на овој проект во 2009 година спроведена е Евалуација на кампањата Види, Слушни, Кажувај, чија основна порака беше насочена кон охрабрување луѓето да ги пријавуваат случаите на детска злоупотреба.

8. Кампања Одговорно родителство

Овој проект е продолжување на проектот „Дали денес го гушнавте своето дете „ со цел поттикнување одговорно родителство. Во рамките на оваа акција беше одржана работилница на тема –Одговорно родителство.

9. Децата и интернетот

Проектот Заштита и безбедност на децата и нивните права на интернет продолжува од минатата година. Оваа година Организацијата имаше свој представник на Меѓународната конференција на тема Безбедност на децата и младите на интернет. Целта на конференцијата беше да се подигне свеста за новите предизвици и можности во борбата против Интернет заканите и да се отвори простор за размена на различни практики помеѓу различни сектори.

10. Борба против педофилијата

Со цел да се заштитат децата од овој вид на насилство кое е на жалост во пораст Организацијата презема низа активности, како што се модификација на судскиот систем и активно лобирање за измена на кривичниот закон. Во рамките на оваа активност беа одржани два основни тренинзи од областа на правата на детето со посебен акцент на злоупотребата и педофилијата.

11. Бесплатна правна помош

Во текот на 2009 Организацијата имаше 140 писмени обраќања до надлежните институции со цел пружање на правна помош, на лица жртви на различен вид насилство.

12. Активности за борба против дискриминацијата

Согледувајќи ја потребата од поефикасно дејствување во борбата против дискриминацијата, основан е Сојузот Македонија без дискриминација каде активен член е и детската Амбасада Меѓаши.